

ПРИЈАВА

за член на партиципативно тело за подрачјето на општина Аеродром, Скопје

I. Податоци за подносителот на Пријавата:

I.1. Име и презиме _____

I.1.1. Оваа Пријава за член на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на општина Аеродром, Скопје ја поднесувам доброволно, како заинтересирано лице во својство на:

(да се заокружи)

- **Претставник од урбани и месни заедници** (ако подносителот на пријавата е претставник на урбана или месна заедница да се наведе урбаната или месна заедница каде припаѓа _____)
- **Претставник на невладината организација** (ако подносителот на пријавата е претставник на невладината организација да се наведе називот и седиштето на невладината организација _____)
- **Здружение на граѓани и граѓански активисти** (ако подносителот на пријавата е претставник на здружение на граѓани и граѓански активисти да се наведе називот и седиштето на здружението на граѓани и граѓански активисти _____)
- **Стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и други стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот** (ако подносителот на пријавата е стручно лице од областа на урбанистичкото планирање и други стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на градот да се наведе видот на стручноста (вид на стекнато образование) _____ и да се наведе областа на стручноста во која делува _____ (урбанистичкото планирање и други стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој).

I.2. Контакт информации за подносителот на пријавата:

- Адреса: _____
- Телефон: _____ моб.тел. _____
- Е-пошта: _____

I.3. Потребни документи кои се приложуваат кон оваа Пријава:

- Кратка автобиографија,
- Изјава за давање согласност за заштита на лични податоци,
- Изјава за прифаќање на условите по овој повик

Дата: _____ (име и презиме)

Место: _____ (потпис)

**Изјава
за давање согласност за лични податоци**

Јас _____ (Име и презиме) во согласност со одредбите од Законот за заштита на личните податоци давам согласност Општина Аеродром, Скопје да може да ги користи, обработува и чува моите лични податоци кои ги имам доставено со поднесување на Пријавата за член на партиципативно тело за подрачјето на општина Аеродром, Скопје по објавениот Јавен оглас за формирање на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на општина Аеродром.

Дата: _____ (име и презиме)

Место: _____ (потпис)

**Изјава
за прифаќање на условите по објавен јавен повик**

Јас _____ (Име и презиме) изјавувам дека ги прифаќам условите по објавениот Јавен оглас за формирање на партиципативно тело кое ќе учествува во процесот на урбанистичкото планирање на подрачјето на општина Аеродром.

Дата: _____ (име и презиме)

Место: _____ (потпис)